



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 8 јуни 1964  
Скопје  
Број 22

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин.  
Жиро сметка број 802-11/1-698.

115.

На основа член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

Се прогласува Законот за помилување што го усвои Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15 мај 1964 година, и на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 15 мај 1964 година.

У број 23  
16 мај 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видо Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за давање амнестија и помилување („Службен весник на СРМ“ број 3/48) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, така што неговиот текст гласи:

### ЗАКОН ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

#### Член 1

Помилување за кривични дела предвидени со републички закон како и за кривични дела предвидени со сојузен закон за кои е изречена казна строг затвор или малолетнички затвор во траење помалку од пет години, казна затвор или парична казна, дава според одредбите на овој закон Извршниот совет.

Со помилувањето се определува потполно или делумно ослободување од извршувањето на казната, заменување на изречената казна со поблага казна, а за кривичните дела предвидени со републички закон и ослободување од кривично гонење.

Со помилувањето можат да се укинуваат и правните последици на осудата.

#### Член 2

Постапката за помилување почнува по молба од осуденото лице или по службена должност.

Молба за помилување можат да поднесат и брачниот другар на осуденото лице, негов роднина по прва линија, брат, сестра, посвоител, посвоеникот, хранителот и старателот.

Постапката за помилување по службена должност ја започнува Републичкиот секретар за правосудство.

Постапката за помилување за ослободување од кривично гонење почнува само по службена должност.

#### Член 3

Молбата за помилување се поднесува до Извршниот совет преку судот што ја изрекол пресудата во прв степен.

Лице што се наоѓа на издржување казна молбата за помилување ја упатува до надлежниот суд преку управата на казнено-поправната установа, која кон молбата прилага извештај за поведението на осудениот и други податоци што се од значење за решавање на молбата.

Ако молбата за помилување на осуденото лице што се наоѓа за издржување на казната ја поднело лице од чл. 2 став 2 на овој закон, судот ќе побара од затворот односно од казнено-поправната установа извештај за поведението и податоци потребни за решавање на молбата.

Ако молбата за помилување е поднесена до друг орган или установа, тие се должни веднаш да му ја препратат на надлежниот суд.

#### Член 4

Постапката по предметите за помилување е итна.

#### Член 5

Молба за помилување може да се поднесе само по правосилноста на пресудата.

Молба за помилување може повторно да се поднесе по истекот на шест месеци од денот кога е донесено решение по претходната молба ако е изречена казна строг затвор, малолетнички затвор или затвор во траење до три години, а по истекот на една година ако е изречена казна строг затвор или малолетнички затвор подолго од три години.

Ако помилувањето е дадено по повод постапката поведена по службена должност роковите од претходниот став за поднесување молба се смета од денот на донесувањето на решение за давање помилување.

#### Член 6

Молба за помилување поднесена од неовластено лице или пред истекот на рокот предвиден во член 5 од овој закон, судот ќе ја отфрли со решение.

Во поглед на жалбата против решението за отфрлување на молбата за помилување сходно ќе се применуваат одредбите на Законот за кривичната постапка што се однесуваат на жалба против решение.

**Член 7**

Молбата за помилување судот ја доставува до Републичкиот секретаријат за правосудство заедно со свое образложено мислење за нејзината оправданост и реферат за основните и поважните податоци за кривичното дело и осуденото лице.

Ако молителот се повикува на факти или склоности што можат да бидат важни за одлучување, судот пред да ја достави молбата ќе изврши потребни проверувања и извештајот за тоа ќе ги приложи кон молбата.

**Член 8**

Републичкиот секретаријат за правосудство може, по повод молбата за помилување, да бара од државните органи, организациите и установите податоци потребни за решавање на молбата.

Републичкиот секретар за правосудство ја разгледува молбата за помилување, мислењето и рефератот на судот, како и другите околности и потоа списите му ги доставува на Извршниот совет со свој предлог.

**Член 9**

Извршниот совет може да дава помилувања и вон постапката предвидена со овој закон.

**Член 10**

Поблиски упатства за работа на судовите и казнено-поправните установи по молбите за помилување донесува Републичкиот секретар за правосудство во согласност со Републичкиот секретар за внатрешни работи.

**Член 11**

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за давање амнестија и помилување („Службен весник на НР Македонија“ број 3/48).

**Член 12**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

116.

На основа член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ**  
**ФОНД ЗА НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ“**

Се прогласува Законот за основање фонд за награди „11 Октомври“ што го усвои Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 14 мај 1964 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 14 мај 1964 година.

У број 22  
15 мај 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Видос Смилевски, с. р.**

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за основање фонд за награди „11 Октомври“ („Службен весник на НРМ“ број 31/59) се ускладува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, така што неговиот текст гласи:

**ЗАКОН**  
**ЗА ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА НАГРАДИ**  
**„11 ОКТОМВРИ“**

**Член 1**

Со цел да се стимулира научната, уметничката и културната дејност и да се оддаде признање за таква дејност во Социјалистичка Република Македонија се основа фонд за награди „11 Октомври“ (во натамошниот текст: Фонд).

Седиштето на Фондот е во Скопје.

**Член 2**

Од средствата на Фондот награда „11 Октомври“ се доделува:

1. за најдобри дела и трудови во областа на науката и уметноста остварени во текот на една година;

2. за особени остварувања на поедини институции во областа на научното, уметничкото и културното дејствување во текот на една година;

3. за животно дело во областа на науката и уметноста.

Наградата за животно дело на едно лице се доделува само еднаш.

**Член 3**

Средствата на Фондот се образуваат од буџетски дотации, подароци, завештанија и други приходи.

**Член 4**

Фондот има својство на правно лице.

**Член 5**

Фондот има свој статут.

Статутот на Фондот содржи поблиски одредби за управувањето со Фондот, за доделувањето на наградите и за располагањето со средствата на Фондот.

Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Извршниот совет.

**Член 6**

Со Фондот управува Управен одбор. Управниот одбор се состои најмалку од 11 члена.

Членовите на управниот одбор ги именува Извршниот совет на две години од редот на научниците, уметниците, културните и општествените работници.

**Член 7**

Управниот одбор:

1. донесува статут на Фондот;

2. донесува правилник за организација и работа на комисиите за давање предлози за доделување награди;

3. донесува финансво план и завршна сметка на Фондот;

4. се грижи за извршувањето на финансовиот план;

5. формира комисији за давање предлози за доделување награди;

6. доделува награди;

7. врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност со прописите и статутот.

#### Член 8

Фондот има финансво план на приходите и расходите.

Финансовиот план и завршната сметка како и надзорот над употребата на средствата се вршат според прописите за фондовите основани од општествено-политичките заедници.

#### Член 9

Непогрозените средства на Фондот од претходната година се пренесуваат како приходи на Фондот во наредната година.

#### Член 10

Наградите од Фондот Управниот одбор ги доделува по предлог од комисији.

Наградите се доделуваат секоја година по правило на 11 Октомври.

Имињата на наградените се објавуваат.

#### Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

117.

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, што го усвои Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 3 јуни 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 3 јуни 1964 година.

У бр. 24

5 јуни 1964 година

Скопје

Потпретседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Димитриевски, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

#### Член 1

По член 24 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ број 2/64) се додава нов поднаслов „5“ и нов член „24а“ кои гласат:

„5. Одлагање на плаќањето на стасаните ануитети“.

#### „Член 24а

Се одлага плаќањето на ануитетите по кредитите одобрени од средствата на Републиката преку резервните фондови на општините за покривање на загубите на земјоделските организации чија исплата достасува во 1964 година, под условите предвидени во член 45 од Законот за стопанско-планските мерки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/63)“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

118.

На основа член 42 од Основниот закон за финансирање на школството, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 мај 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 14 мај 1964 година донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1963 ГОДИНА

Се дава согласност на завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година и тоа за:

#### А. Остварени приходи

|   | динари        |
|---|---------------|
| 1. Пренесени средства од 1962 год.  | 519.919.572   |
| 2. Учество во придонесот за општенствените фондови за школство што го плаќаат стопанските организации, самостојните установи и приватните дуќани — — —  | 437.320.324   |
| 3. Дел (15,52%) од вкупните приходи на Народна Република Македонија што припаѓаат според Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи — | 1.617.192.715 |
| 4. Дел (3%) од придонесот за буџетите од личниот доход што ѝ  |               |

|   |               |
|---|---------------|
| припаѓа на Социјалистичка Република Македонија — — —  | 118.752.384   |
| 5. Дотација од Сојузниот општествен фонд за школство — —  | 106.000.000   |
| 6. Средства од кредити — — —  | 344.125.000   |
| 7. Камата што му припаѓа на Фондот и отплатата на кредити што се дадени од Фондот — — —   | 2.059.104     |
| 8. Други приходи (50%) на име регрес за дадените учила за основното школство 6.062.769 уплата од корисниците за набавка на типски проекти за осумгодишни основни училишта 3.146.350 — — | 9.209.119     |
| Вкупно остварени приходи на 31. XII. 1963 година — — — —  | 3.154.578.218 |
| Планирани приходи — — — —   | 3.452.681.000 |
| Остварени приходи — — — —   | 3.154.578.218 |
| Неостварени приходи на 31. XII. 1963 година — — — — —   | 298.102.782   |

**Б. Извршени расходи**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. За основна дејност на школите  | 1.668.470.969 |
| 2. За инвестиции — — — — —  | 1.413.774.442 |
| 3. За кредит на други општествени фондови за школство за изградба на училишта — — — — — | 69.254.974    |
| 4. Манипулативни трошоци — —  | 1.567.713     |
| Вкупно извршени расходи — —   | 3.153.068.078 |
| Салдо на 31. XII. 1963 година —   | 1.510.140     |

**В. Дополнително остварени приходи од 1962 год. во јануари 1963 год. од следните извори**

|   |             |
|---|-------------|
| — од учеството во придонесот за општествените фондови за школство што го плаќаат стопанските организации, самостојните установи и приватните дуќани — — — — | 12.877.000  |
| — од делот 15,52% од вкупните приходи на СРМ — — — — —  | 106.740.000 |
| — од делот 3% од придонесот од личниот доход — — — — —  | 15.040.000  |
| — пренесено салдо од 31. XII. 1963 г.   | 1.510.000   |

Вкупно остварени приходи во 1964 година од 1963 година — — — 136.167.000

За пренос во 1964 година — — 136.167.000

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 814  
15 мај 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Видо Смилевски, с. р.**

**119.**

На основа член 42 од Основниот закон за финансирање на школството, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 мај 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 14 мај 1964 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСОВИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1964 ГОДИНА**

I. Се дава согласност на финансовиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година и тоа:

**А. Приходи**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Пренесени средства од 1963 година  | 136.167.000   |
| 2. Учество во придонесот за општествените фондови за школство   | 514.000.000   |
| 3. 15,56% од учеството во заедничките приходи на Републичкиот буџет за 1964 година                        | 1.982.010.000 |
| 4. 3% учество од придонесите за буџет од личен доход што ѝ припаѓа на Социјалистичка Република Македонија | 155.442.000   |
| 5. Дотација од резервата на Републичкиот буџет за основна дејност   | 56.232.000    |
| 6. Дотација од Сојузниот општествен фонд за школство  | 142.200.000   |
| 7. Кредит од Сојузниот фонд за унапредување развитокот на стопански неразвиените подрачја                 | 500.000.000   |
| 8. Отплата на кредит даден од средствата на фондот за основна дејност                                     | 3.000.000     |
| 9. Отплата на кредит даден од средствата на Фондот за инвестиции  | 178.000.000   |
| 10. Други приходи (од регрес за нагледни средства)  | 10.000.000    |
| Вкупно приходи:   | 3.677.051.000 |

**Б. Расходи**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Финансирање на школите чиј основач е Социјалистичка Република Македонија | 2.096.704.000 |
|---|---------------|

**а) Основна дејност**

|  |               |
|--|---------------|
| — на Универзитетот текушто финансирање   | 1.706.283.000 |
| — на вишите школи и други училишта, текушто финансирање                                    | 361.949.000   |
| — резерва за основна дејност   | 28.472.000    |
| 2. Финансирање на школите во чие финансирање учествува Социјалистичка Република Македонија |               |

**В) Инвестиции**

|  |               |
|--|---------------|
| 3. Помош на општинските опште-<br>ствени фондови за школство за<br>изградба и опрема на училиштата |               |
| а) текушто финансирање   | 1.086.600.000 |
| б) обврски од 1963 година  | 405.686.000   |
| 4. Отплата на кредити што ги ко-<br>ристи фондот   | 8.000.000     |
| 5. Оперативна резерва  | 29.100.000    |
| 6. Придонес на Фондот за обнова и<br>изградба на град Скопје                                       | 43.181.000    |
| 7. Манипулативни трошоци   | 7.780.000     |
| Вкупно расходи:  | 3.677.051.000 |

П. Оваа одлука велегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

Бр. 814

15 мај 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

**120.**

На основа член 142 точка 18 и член 158 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 мај 1964 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  
СОВЕТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА  
ВО СКОПЈЕ**

I Поради истечување на мандатниот период се разрешуваат од должноста членови на Советот на Адвокатската комора во Скопје: Кутурец Томо, судија на Уставниот суд, Георгиев Душко, директор на Републичкиот завод за социјално осигурување, Корабар Перо, претседател на Уставниот суд на Македонија, Групче Асен, судија на Уставниот суд на Југославија, Илиев Панта, јавен обвинител на СР Македонија, Ников Трајко, јавен правобранител на Македонија и Стојчев Димитар претседател на Окружниот суд во Скопје.

II За членови на Советот на Адвокатската комора во Скопје се избираат:

1. Зекири Селадин, пратеник,
2. Марина Др. Панта, претседател на Врховниот суд на Македонија,
3. Мисајловски Васко, помошник јавен правобранител на СРМ,
4. Попов Мирко, окружен јавен обвинител во Скопје,

5. Русковски Мицко, претседател на Советот за прекршоци во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

6. Цаца Ѓорѓи, републички секретар за законодавство и организација,

7. Чакар Боро, јавен правобранител на град Скопје.

**II**

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

Бр. 50

14 мај 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

**121.**

На основа член 142 точка 18 и член 158 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 мај 1964 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ  
ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО**

I Поради истечување на мандатниот период се разрешуваат од должноста членови на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство: Василевски Живко, општествен работник, Влашки инж. Ѓорѓи, Алексовски Борис, пратеник, Јаковлевски Трпе, член на Извршниот совет, Глигоров Ивац, пратеник, Лахтова Ката, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика, Роза Русо, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за финансии, Јонузи Али, општествен работник и Чупевски Здравко, општествен работник.

II За членови на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство се избираат:

1. Апостоловски Мојсо, пратеник
2. Галева Рада, пратеник
3. Георгиева Славка, републички секретар за просвета
4. Јаковлевски Трпе, член на Извршниот совет
5. Николовски Драган, пратеник
6. Таки Хамид, пратеник
7. Василевски Владо, директор на Заводот за унапредување на школството за град Скопје
8. Поповски Никола, директор на Педагошката академија во Битола
9. Дубровски Ванчо, претседател на Околинскиот одбор на ССРМ за Штипска околина и

10. Маленко Димче, професор од Охрид.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

Бр. 51  
14 мај 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.

122.

На основа член 17, а во врска со член 7 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/64),

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 3 јуни 1964 година и седницата на Стопанскиот собор одржана на 3 јуни 1964 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ  
КОРИСТАТ НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА  
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД**

1. Нераспределените средства на Републичкиот инвестиционен фонд во износ од 800 милиони динари, предвидени во член 7 точка 7 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката, Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе ги даде како кредит на Републиката:

за делумно покривање на загубите на стопанските организации по завршните сметки за 1963 година;

за плаќање на порано земените обврски по кредитите за покривање на загубите; и

за обезбедување учество при користење на кредитите од средствата според чл. 42 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/63).

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Републиката ќе ги користи со интересна норма од 1% и рок на враќање од 30 години.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 44  
5 јуни 1964 година  
Скопје

Потпретседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Димитриевски, с. р.

123.

На основа точка II од Одлуката за плаќање на придонесите за лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 3/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/63, 26/63 и 28/63), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, во согласност со Републичкиот секретаријат за финансии, на седницата одржана на ден 23 февруари 1964 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Во одлуката за стопите и износите на придонесот за социјално осигурување на одделни категории лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 27/63 и 32/63), точка 2 под 1 се менува и гласи:

„За лицата редовно пријавени на надлежниот завод за запослување на работниците осигурени по одредбите од член 13 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување во износ од 1.350 динари за здравствено осигурување и 150 динари за инвалидско осигурување“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА  
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ  
НА СР МАКЕДОНИЈА**

Број 07-1014/3  
22 февруари 1964 година  
Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.

124.

На основа член 149 став 3 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИНИ ЗА 1964 ГОДИНА**

1. Придонес за здравствено осигурување на уживателите на пензија (инвалидска, лична и фамилијарна) и уживателите на привремена инвалиднина, лична или фамилијарна пензија во смисла на членот 250 од Законот за пензиско осигурување, се утврдува во месечен паушален износ од 2.000 динари за секој уживател, без оглед на запослувањето.

2. Југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на социјално осигурување, додека престојуваат на територијата на Југославија, доколку со меѓународните договори не им е осигурена здравствената заштита, плаќаат паушален придонес за здравствено осигурување во висина предвидена со точка 1 од оваа одлука (чл. 147 ст. 1 точ. 3 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување и член 18 став 1 точка 4 од Законот за здравствено осигурување).

3. Придонесот за лицата од точка 1 на оваа одлука, се пресметува однапред и тоа најдоцна до 10 во месецот сметајќи од денот од кога пензијата им припаѓа, на основа на просечниот број на уживателите утврден за изминатиот период.

За лицата од точка 2. на оваа одлука, обврската за плаќање на придонесот стасува на првиот ден во месецот.

Во колку пензијата, за лицата од точка 1 на оваа одлука, е исплатена за период покус од месец дена придонесот се плаќа во полн износ.

4. Паушалниот придонес за здравствено осигурување за лица од точка 1. го уплатуваат комуналните заводи за социјално осигурување овластени за исплата на пензии, односно Републичкиот завод за социјално осигурување.

5. Придонесот за здравствено осигурување се уплатува кај банката на жиро сметка на фондот за здравствено осигурување на комуналната заедница за социјално осигурување на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на корисникот.

6. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи Одлуката за висината на паушалниот придонес за здравствено осигурување на уживателите на пензии и инвалиднини („Службен весник на НРМ“ бр. 1/63).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА**

Број 07-1206/1

11 април 1964 година

Скопје

Претседател,

**Михајло Апостолски, с. р.****125.**

На основа член 21 став 1 точка 3 и член 213 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ЗА 1964 ГОДИНА**

1. Придонес за додаток на деца на уживателите на пензии се утврдува во месечен износ од 1.450 динари за секој уживател, без оглед на запослувањето.

2. Придонесот се пресметува на товар на Фондот за инвалидско и пензиско осигурување во сроковите предвидени за пресметување на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензии (инвалидска, лична и фамилијарна).

3. Придонесот го пресметуваат комуналните заводи за социјално осигурување овластени за исплата на пензии на основа на просечниот број на уживателите, утврден за изминатиот период.

4. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи Одлуката за висината на паушалниот придонес за додаток на деца на уживателите на пензии („Службен весник на НРМ“ бр. 13/63).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА**

Број 07-1207/1

11 април 1964 година

Скопје

Претседател,

**Михајло Апостолски, с. р.****126.**

На основа член 147 став 3 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува за 1964 година

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОТЕСНАТА ФАМИЛИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО СТАПИЛЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС ВО СТРАНСТВО ПО ОСНОВОТ НА МЕЃУНАРОДЕН ДОГОВОР ИЛИ ПО ОДОБРЕНИЕ ОД НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН, А НЕ СЕ ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. За членовите на потесната фамилија на југословенските државјани што стапиле во работен однос во странство по основот на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а се сами здравствено осигурени кај странски носители на осигурување во смисла на член 14 став 2 од Законот за здравствено осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 22/62), се плаќа придонес за здравствено осигурување во месечен паушален износ од 1.600 динари.

2. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи Одлуката за висината на посебен придонес за здравствено осигурување на членовите на потесната фамилија на југословенските државјани во работен однос во странство, што престојуваат во Југославија („Службен весник на НРМ“ бр. 1/63).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА**

Број 07-1208/1  
11 април 1964 година  
Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.

**127.**

На основа член 130 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

**О Д Л У К А****ЗА ДЕЛОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ СЕ ПРИЗНАВА НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ИМЕ НАДОМЕСТОК НА ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1964 ГОДИНА**

I. На комуналните заедници за социјално осигурување на работниците, на име надомест на фондовите за здравствено осигурување за трошоците

на професионалната рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот, им припаѓа дел од 5,0% од износите остварени со основниот придонес и додатните придонеси за инвалидско осигурување на подрачјето на поодделни комунални заедници.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА**

Број 07-1209/1  
11 април 1964 година  
Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.

**128.**

На основа член 133 став 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) и точка 1 од Одлуката за најниските проценти на задолжителното издвојување во 1964 година за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и на пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/63), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

**О Д Л У К А****ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕЗЕРВИ НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И РЕЗЕРВИ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****I**

Кај Републичкиот завод за социјално осигурување на СР Македонија се формираат сигурносна и валоризациона резерва на фондот на инвалидското осигурување и сигурносна и валоризациона резерва на фондот на пензиското осигурување.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА**

Број 07-1210/1  
11 април 1964 година  
Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.



129.

На основа член 37 точка 4, член 113 став 2 и член 116 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА

I. Задолжително здравствено реосигурување според оваа одлука се спроведува за следниве ризици:

1. заболување од ТБЦ,
2. повреда на работа и професионално заболување,
3. заболување од душевни болести,
4. поголем број на запослени жени — осигуреници,
5. поголем број на членови на фамилии,
6. поголеми расходи на здравствената заштита како последица на елементарни непогоди.

II. Како случаи опфатени со реосигурување во смисла на точка I на оваа одлука се сметаат:

1. секој отсутен ден од работа поради заболување од ТБЦ, повреда на работа и професионално заболување утврден од страна на надлежните органи;
2. секој болнички ден на лекување во специјални болници за душевни болести почнувајќи од 61-от ден на лекувањето, утврден по фактурите на специјалната болница за календарската година;
3. секој осигуреник — жена, односно член на фамилија преку републичкиот просек утврден во календарската година на основа званични статистички показатели.

Фактот дека се извршени поголеми расходи на здравствената заштита како последица на елементарни непогоди го утврдува Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на основа наодот на овластената комисија.

III. За реосигурување се плаќаат премии за реосигурување.

Премиите се плаќаат според Тарифата на премиите за задолжително здравствено реосигурување.

IV. Висината на надоместот за поодделни случаи на задолжително здравствено реосигурување од точка I под 1—5 се утврдува:

1. во износ од 300 динари за секој отсутен ден на заболувањето од ТБЦ;
2. во износ од 250 динари за секој отсутен ден поради повреда на работа и професионално заболување;

3. во 100%—тен износ на трошоците на болничкото лекување во специјални болници за душевни болести почнувајќи од 61-от ден на лекувањето;

4. во износ од 9.500 динари годишно за секој осигуреник — жена над републичкиот просек;

5. во износ од 6.500 динари годишно за секој член на фамилија над републичкиот просек.

Висината на надоместокот за случаевите на задолжително реосигурување од точка I под 6 ја утврдува Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на предлог на овластената комисија.

V. Надоместоците определени по точка IV под 1—5 од оваа одлука се зголемуваат за процент за кој приходите од основниот придонес за здравствено осигурување кај поодделни комунални заедници во просек по еден активен осигуреник, се помали од Републичкиот просек на тие приходи. Во случај кога тие приходи кај поодделни комунални заедници во просек по еден активен осигуреник се поголеми од републичкиот просек, надоместоците определени во точка IV под 1—5 се намалуваат за процент за кој приходите кај поодделни комунални заедници го надминуваат републичкиот просек.

Приходите од основниот придонес ќе се пресметуваат по единствена норма на основниот придонес од 9,0%.

VI. Барањата за надоместоци од фондот за здравствено реосигурување ги поднесуваат комуналните заводи за социјално осигурување по истекот на секое календарско тримесечје.

Барањата за надоместоци се поднесуваат за секоја поодделна комунална заедница за социјално осигурување на работниците.

VII. Надоместоци од фондот за реосигурување од точка IV под 1—5 ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје за целиот период од почетокот на годината.

VIII. Поблиски упатства за начинот на спроведувањето на оваа одлука ќе ги донесе Републичкиот завод за социјално осигурување на СР Македонија.

IX. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи Одлуката за спроведување на задолжително здравствено реосигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 21/63).

X. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ  
НА СР МАКЕДОНИЈА

Број 07-1215/1  
11 април 1964 година  
Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолеки, с. р.

## 130.

На основа член 37 точка 4 и член 114 став 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

**ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ  
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА**

I. Премиите за реосигурување на определени ризици во здравственото осигурување со Одлуката за спроведување на задолжително здравствено реосигурување ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат по нормите определени со оваа тарифа.

II. Премиите за задолжително здравствено реосигурување (во понатамошниот текст: премиите за реосигурување) изнесуваат:

1. 1,20% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на заболувањето од ТБЦ;
2. 0,36% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на повреда на работа и професионално заболување;
3. 0,68% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број денови на лекување во болници за душевни болести;
4. 0,30% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број на запослени жени — осигуреници;
5. 2,96% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број на членовите на фамилии;
6. 0,27% за реосигурување на ризици што настануваат како последица на елементарни непогоди.

III. Премиите за реосигурување се пресметуваат од основицата што ја сочинува основниот придонес за здравствено осигурување пресметан по единствена норма на основниот придонес од 9,0%.

IV. Премиите за реосигурување по нормите определени во оваа тарифа се пресметуваат месечно. Конечната пресметка на премиите се врши на крајот на годината со завршните сметки.

V. Од 1 јануари 1964 година престанува да важи Тарифата на премиите за задолжително здравствено реосигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 21/63).

VI. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА**

Број 07-1216/1  
11 април 1964 година  
Скопје

Претседател,  
**Михајло Апостолски, с. р.**

## 131.

На основа член 68 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесува

**ТАРИФА  
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАВОДИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1964 ГОДИНА**

1. Надоместок што припаѓа на комуналните заводи за решавање на правата од пензиско и инвалидско осигурување и додаток на деца во 1964 година се определува по следнава тарифа:

а) за инвалидско осигурување, по еден уживател на инвалидска пензија, 11.500.— динари за комуналните заводи Штип и Охрид; 11.000.— динари за комуналните заводи Битола, Прилеп и Гостивар; 9.500.— динари за комуналните заводи Скопје, Куманово и Т. Велес,

б) за пензиско осигурување, по еден уживател на лична пензија и носител на правата на фамилијарната пензија 6.000.— динари за комунален завод — Штип; 5.700.— динари за комунален завод Охрид; 5.600.— динари за комунален завод Гостивар; 5.500.— динари за комуналните заводи Битола, Прилеп и Куманово; 5.300.— динари за комунален завод Т. Велес и 5.200.— динари за комунален завод Скопје,

в) за додаток на деца по еден корисник на додаток на деца, 1.400 динари за комуналните заводи Штип и Охрид; 1.300 динари за комунален завод Гостивар; 1.250 за комуналните заводи Прилеп и Т. Велес; 1.230 динари за комуналните заводи Скопје и Битола; 1.100.— динари за комунален завод Куманово.

2. Пресметување на надоместок, што во смисла на претходната точка им припаѓа на комуналните заводи за социјално осигурување, се врши според просечниот број на уживателите на пензии односно корисници на додаток на деца во 1964 година, утврдени на основа званични статистички податоци на Републичкиот завод.

Пресметување на надоместот на комуналните заводи за социјално осигурување во текот на годината, се врши така што од средствата остварени во поодделните месеци за режискиот додаток на Републичкиот завод се издвојува  $\frac{1}{12}$  од износот на надоместокот определен со точка 1 од оваа одлука според просечниот број на корисниците на правата утврдени во изминатиот период.

3. Републичкиот завод за социјално осигурување со посебно упатство ќе го регулира начинот и роковите за пресметување и обезбедување на средствата за надоместок на комуналните заводи.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-  
НИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-1220/1

11 април 1964 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

132.

На основа член 53 и 44 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ број 14/63 г.), Собранието на Републиката заедница за здравствено осигурување на земјоделците на седница одржана на 13 април 1964 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО  
ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ  
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**

1. Задолжителното здравствено реосигурување, според оваа одлука се спроведува за ризиците што настануваат во случај на поголемо користење на стационарно лекување на заболувањата од болестите ТВЦ, малигни тумори, душевна болест, како и лекување на деца до 3 годишна возраст.

2. За реосигурување се плаќа премија. Премијата се плаќа по норма определена со Тарифата за премија на задолжително здравствено реосигурување.

3. Од Фондот за задолжително здравствено реосигурување се признава надомест, во случај на поголемо користење на стационарно лекување од болестите ТВЦ, малигни тумори, душевно оболување како и лекување на деца до 3 годишна возраст, за секој стационарен ден над републичкиот просек.

Надоместот се признава по утврдената просечна цена за подрачјето на Републиката.

4. Надоместот определен во точка 3 од оваа одлука, се зголемува за процентот за кој придонесот кај поодделни комунални заедници во просек по осигурено лице е помал од републичкиот просек. Во случај кога тој придонес кај поодделни комунални заедници во просек по осигурено лице е поголем од републичкиот просек, надоместот се намалува за процентот за кој придонесот кај поодделни комунални заедници го надминува републичкиот просек.

5. Приходите од придонесот за здравствено осигурување ќе се пресметуваат по единствена норма определена со Законот за највисока граница на нормата и паушалниот износ на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците.

6. Барањата за надоместоци од Фондот за реосигурување, комуналните заедници ќе ги поднесуваат по истекот на секое календарско тримесечје и тоа за секоја комунална заедница поодделно.

7. Надоместоците од Фондот за реосигурување ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје за целиот период од почетокот на годината.

8. Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука ќе ги пропише Републичкиот завод за социјално осигурување.

9. Од денот на почетокот на применување на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/63 година).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА  
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Број 07-1160/1

13 април 1964 година

Скопје

Претседател,

Јоска Магдевски, с. р.

133.

На основа член 53 став 1 точка 5 и член 78 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 г.), Собранието на Републиката заедница за здравствено осигурување на земјоделците на седницата одржана на 13 април 1964 година, донесе

**ТАРИФА НА ПРЕМИЈАТА  
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-  
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1964 ГОДИНА**

1. Премијата за реосигурување на ризиците на основното здравствено осигурување на земјоделците, предвидена со Одлуката за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување, ќе се пресметува и ќе се уплатува по нормата определена со оваа тарифа.

2. Премијата за реосигурување во 1964 година изнесува 0,5% за ризиците што настануваат во случај на поголемо користење на стационарно лекување за заболувањата од болестите ТВЦ, малигни тумори, душевна болест, како и болничко лекување на деца до 3 годишна возраст.

3. Премијата се пресметува на катастарскиот приход утврден за територијата на комуналната заедница за 1964 година.

4. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА  
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Број 1161/1

13 април 1964 година

Скопје

Претседател,

Јоска Магдевски, с. р.

# КОНКУРСИ

## ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РАДЕ КОНЧАР“ ПОГОН — СКОПЈЕ

распишува

### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

по пат на писмени понуди на ден 24. VI. 1964 год. во 10 часот во просториите на управата на Погонот, за изградба на градежни објекти предвидени со реконструкцијата и проширување на Погонот.

Претсметковната вредност на работите изнесува 314.000.000 динари.

Рокот за извршување на работите е јули месец 1965 год. со обзир на етапно градење на градежните објекти.

Главните проекти како и посебните услови за изградба на објектите можат да се добијат на увид во одделот на капитална изградба на Погонот. Со понудата треба да се достави препис од решението за регистрација на претпријатието, изјава дека на изведувачот му се познати посебните услови за изведување на објектите и дека истите ги прифаќа и потврда за положена кауција во износ 1% од претсметковната вредност. (860)

Советот за просвета и култура на Собранието на општината Кале — Скопје, во согласност со училишните одбори и советите на работните колективи, распишува

### РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните работни места во училиштата на подрачјето на Општината за учебната 1964/65 година

Гимназија „Орце Николов“ — Скопје

- 1) Професор по физика — — — — — 1
- 2) Професор по филозофска група предмети — 1
- 3) Професор по англиски — — — — — 1

Основно училиште „Јане Сандански“ — Скопје

- 4) Наставник по математика — — — — — 1

Основно училиште „Васил Главинов“ — Скопје

- 5) Наставници по математика — — — — — 2

Основно училиште „Цветан Димов“ — Скопје

- 6) Наставник по математика и физика — — 1

Основно училиште „Вук Караџиќ“ — Скопје

- 7) Наставници по математика и физика — — 2
- 8) Наставници по општотехничко образование 2

Основно училиште за возрасни „Кочо Рацин“  
— Скопје

- 9) Наставници по математика и физика — — 2

Основно училиште „Александар Урдаревиќ“

с. Бразда

- 10) Наставник по македонски јазик — — — — 1
- 11) Наставник по математика — — — — 1
- 12) Наставник по историја и географија — — 1

- 13) Стручен учител по физичко воспитување — 1
- 13а) Одделенски учители со учителска школа 2
- 14) Секретар на училиштето — — — — 1

Основно училиште „Кирил и Методи“ с. Кучевиште

- 15) Наставник по македонски и српскохрватски јазик — — — — — 1
- 16) Наставник по англиски јазик — — — — 1
- 17) Наставник по биологија и хемија — — — 1
- 18) Наставник по математика и физика — — 1
- 19) Учители за одделенска настава — — — 4

Основно училиште „Гоце Делчев“ с. Љубанци

- 20) Наставник по француски јазик — — — — 1
- 21) Наставник по историја и географија — — 1
- 22) Наставник по биологија и хемија — — — 1
- 23) Наставник по математика — — — — 1
- 24) Стручен учител по физичко воспитување — 1
- 25) Учители за одделенска настава — — — 2
- 26) Учители за одделенска настава со шиптарски наставен јазик во подрачното училиште во село Љуботен — — — — — 2

Основно училиште „Лирија“ с. Брест

- 27) Учители за одделенска настава со шиптарски наставен јазик — — — — — 2
- 28) Учители за одделенска настава со шиптарски наставен јазик во с. Танушевци — — — 2
- 29) Учител за одделенска настава со шиптарски наставен јазик во с. Малино — — — — 1

### УСЛОВИ:

За сите работни места потребна е соодветна училишна подготовка: за работните места означени под точките 1, 2 и 3 високо образование — соодветна група; за работните места означени под точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 завршено ВПШ односно ВПА соодветна група. Под точките 13 и 14 да имаат завршено ВПШ, факултет или учителска школа со 10 години практика од соодветниот предмет со познавање на турски јазик. Под точките 11 и 24 завршено СФУ. Местата означени под точките 19, 25, 26, 27, 28 и 29 завршена учителска школа и под точката 12 завршено економско училиште.

За просветните работници во село училиштето обезбедува бесплатен стан и огрев а под точките 27, 28 и 29 посебен додаток за тешки услови.

Молбите таксирани со 50 динари да се доставуваат непосредно до училишните одбори при училиштата каде што конкурираат, заклучно до 30. VI. 1964 година.

Кон молбите потребно е да се приложи: оценувачки лист или работна карактеристика за последните две години и потврда од непосредниот старешина дека може да конкурира. За лицата кои прв пат стапуваат во работен однос, треба да ги поднесат сите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници.

Советот за просвета при Собранието на општината Куманово, по предлогот на училишните одбори

р а с п и ш у в а

### РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на испразнетите места за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на општината Куманово за учебната 1964/65 година, и тоа:

1. **Економско училиште „Моша Пијаде“ — Куманово**
  - економист 1
  - професор или наставник за општа математика 1
2. **Метален центар „Наде Буѓони“ — Куманово**
  - инженери со технички факултет 2
  - машински техничари 2
  - наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
3. **Периодично училиште „Перо Наков — Куманово**
  - наставник по метална технологија 1
  - наставник за практична обука по чевларство 1
  - наставник по општествено-економско образование 1
  - наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
4. **Основно училиште „Крсте Мисирков“ — Куманово**
  - професор или наставник по македонски јазик 1
  - професор или наставник по математика 1
  - професор или наставник по историја 1
5. **Основно училиште „Браќа Миладинови“ — Куманово**
  - професор или наставник по француски јазик 1
  - дефектолог 1
6. **Основно училиште „Кочо Рацин“ — Куманово**
  - професор или наставник по француски и мајчин јазик 1
  - професори или наставници по математика 2
  - професор или наставник по физика 1
  - наставник по запознавање на општеството 1
7. **Основно училиште „Христијан Карпош“ — Куманово**
  - професор или наставник по математика и физика 1
  - наставник или учител за одделенска настава 1
8. **Основно училиште „Бајрам Шабани“ — Куманово**
  - наставници по шиптарски јазик 2
  - наставник по математика (на шиптарски јазик) 1
  - наставник по математика и физика (на шиптарски јазик) 1
  - наставник по историја и географија (на шиптарски јазик) 1
  - наставник по биологија (на шиптарски јазик) 1

- стручен учител по ОТО 1
  - стручен учител по музичко воспитување 1
9. **Основно училиште „Вук Караџиќ“ — Куманово**
    - професори или наставници по математика и физика (на српскохрватски јазик) 2
    - професор или наставник по српски јазик 1
    - професор или наставник по француски јазик 1
    - професор или наставник по биологија 1
    - наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
  10. **Основно училиште „Толи Зордумис“ — Куманово**
    - наставник по македонски јазик 1
    - наставник по српски јазик 1
    - наставник по физика 1
    - наставник по математика 1
    - наставници по историја и географија 2
    - наставник или стручен учител по ОТО 1
  11. **Основно училиште „Христијан Т. Карпош“ — с. Мл. Нагоричане**
    - наставници по македонски и српски јазик 2
    - наставници по математика и физика 2
    - наставник по биологија и хемија 1
    - наставник по историја и географија 1
    - стручен учител по музичко воспитување 1
    - стручен учител по ликовно воспитување 1
    - стручен учител по физичко воспитување 1
  12. **Основно училиште „Иво Рибар Дола“ — с. Табановце**
    - управител 1
    - наставник по македонски јазик 1
    - наставник по француски јазик 1
    - наставник по математика (на српско-хрватски јазик) 1
    - наставник по физика (на српско-хрватски јазик) 1
    - наставник по географија (на српско-хрватски јазик) 1
    - наставник по историја (на српско-хрватски јазик) 1
    - наставник или стручен учител по ОТО (на српско-хрватски јазик) 1
  13. **Основно училиште „Кирил и Методије“ — с. Романовце**
    - управител 1
    - наставник по српски јазик 1
    - наставник по француски јазик 1
    - наставник по историја и географија 1
    - наставник по македонски јазик 1
    - наставник по математика и физика 1
    - наставник по биологија 1
    - учители за одделенска настава на шиптарски наставен јазик 4
  14. **Основно училиште „Карпош“ — с. Умин Дол**
    - наставник по српски јазик 1
    - наставник по математика и француски јазик 1
    - наставник по математика (на српско-хрватски јазик) 1
    - наставник по физика и хемија (на српско-хрватски јазик) 1

- наставник по историја и географија (на српско-хрватски јазик) 1
- наставник на одделенска настава (на српско-хрватски јазик) 1
- 15. Основно училиште „Маршал Тито“ — с. Опае
  - наставник за шиптарски јазик 1
  - наставник по математика и физика (на шиптарски јазик) 1
  - наставник по историја и географија (на шиптарски јазик) 1
  - наставник по биолошка група (на шиптарски јазик) 1
  - наставник по математика и физика (на македонски јазик) 1
  - стручен учител по музичко воспитување 1
- 16. Работнички универзитет — Куманово
  - соработник за андрагогија, дидактика и администрација 1
  - професор или наставник по македонски јазик 1
  - професор или наставник по математика 1
- 17. Учители за одделенска настава по селата
  - а) за македонски наставен јазик
    - село Младо Нагоричане — Слатино 1
    - село Младо Нагоричане — Смилчинци 1
  - б) за српско-хрватски наставен јазик
    - село Трмеѓа 2
    - село Љубодраг 1
  - в) за шиптарски наставен јазик
    - село Сопот 1
    - село Опае 3

## УСЛОВИ:

1. За управителите: завршен филозофски факултет, ВПШ или ПА или учителска школа со положен стручен испит.
  2. За учителите во град Куманово: учителска школа со положен стручен испит.
  3. За наставниците: филозовски факултет, ВПШ или ПА.
  4. За професорите: соодветен факултет.
  5. За стручен учител по чевларство: висококвалификуван работник.
  6. За соработник во Работничкиот универзитет: педагог или учител.
  7. За стручните учители во Куманово: завршено соодветно стручно училиште.
  8. При избор на кандидатите предимство имаат:
    - а) кандидатите, кои во последните две години се оценети со највисоки оценки;
    - б) кандидати, кои имаат подолг работен стаж;
    - в) кандидати, кои имаат деца за школување и кои се истакнале во општествената работа;
  9. Лица што прв пат стапуваат на работа треба да дадат лична изјава дека не се стипендијанти и дека немаат никаква обврска.
  10. Училишниот одбор не обезбедува стан, како ни патни, дневни и селидбени трошоци.
- Пријавите се поднесуваат до 20. VI. 1964 година до училишните одбори на соодветните училишта.

Кон молбата треба да се приложат:

1. Уверение за движење во службата;
2. Документ за школска односно стручна квалификација;
3. Препис од оценките, карактеристика за последните три учебни години;
4. Во пријавата треба да биде назначена точната адреса на кандидатот.

Пријавите што не ги содржат бараните документи нема да се земаат при разгледувањето. (837)

СОВЕТОТ НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

ШЕФ НА ОПШТИ ОТСЕК

Услови: Виша школска спрема и најмалку 5 години служба во структурата или средно образование и 8 години работен стаж.

Кандидатот треба да има положен стручен испит.

Молбите со куса биографија, како и документите според чл. 31 од Законот за јавните службеници, да се достават до Управата на Музејот.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место. (836)

На основа член 244 и 245 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57) и член 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, како и предлогот од училишниот одбор на Основното училиште „Моша Пијаде“ — село Папраник, Советот за просвета на Собранието на општината

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување упразнетото работно место УПРАВИТЕЛ на Основното училиште „Моша Пијаде“ — село Папраник

У с л о в и :

— Завршена виша педагошка школа или учителска школа со положен стручен испит.

— За учител, потребно е да има 7 години практика.

Кандидатите треба да поднесат таксирани молби до конкурсната комисија при Советот за просвета на Собранието на општината Дебар.

Кон молбата да се приложи:

— препис од дипломата за образование и стручен испит,

— последните оценети решенија за звањето, — последните оценувачки листови за 2 години.

Молбите со некомплетирани документи не се земаат во предвид.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (835)

На основа член 244 од ЗЈС и член 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, а врз основа на Одлуките на училишните одбори за распишување на редовни конкурси, Советот за просвета при Собранието на општината Дебар, распишува

### РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните наставнички места во училиштата од подрачјето на општината Дебар за учебната 1964/65 година, и тоа:

#### I

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII ОДДЕЛЕНИЕ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ — ДЕБАР

##### А) Македонска настава

1. Наставник по ликовно воспитување — 1
2. Наставник по географија, историја и општество — — — — — 1
3. Наставник по српски јазик и физичко воспитување — — — — — 1
4. Наставник по руски јазик и математика 1

##### Б) Шиптарска настава

1. Наставник по запознавање на природа и хемија — — — — — 1
2. Наставник до стручен учител по физичко воспитување — — — — — 1
3. Наставник по географија и физика — 1

#### II

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII ОДДЕЛЕНИЕ „МОША ПИЈАДЕ“ — ПАПРАНИК

##### Македонска настава

1. Наставник до учител по македонски ј. 1
2. Наставник до учител по македонски и српскохрватски јазик — — — — — 1
3. Наставник до учител по француски ј. 1
4. Наставник до учител по запознавање на природознание и биологија — — 1
5. Наставник до учител по запознавање на општество, географија и социјалистички морал — — — — — 1
6. Наставник до учител по општотехничко образование и домаќинство — — 1
7. Наставник до учител по математика — 1
8. Наставник до учител по историја — — 1
9. Наставник до учител по математика и физика — — — — — 1
10. Наставник до стручен учител по физичко воспитување — — — — — 1
11. Наставник до стручен учител по музичко воспитување — — — — — 1
12. Учител за одделенска настава по македонски наставен јазик на Централното училиште — — — — — 7
13. Учители за подрачна паралелка во с. Цепиште — — — — — 2
14. Учител за одделенска настава по македонска настава за подрачната паралелка во с. Горенци — — — — — 1

15. Учител за одделенска настава подрачна паралелка во село Броштица (македонска настава) — — — — — 1
16. Учител за одделенска настава во с. Новак (турски наставен јазик) — — 1
17. Учител за одделенска настава за подрачната паралелка во с. Еловци (турски наставен јазик) — — — — — 1
18. Учител за одделенска настава за подрачната паралелка за село Брештани (турски наставен јазик) — — — — 1

#### III

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII ОДДЕЛЕНИЕ „АГИМИ“ — С. СЕЛОКУКИ

##### Шиптарска настава

1. Наставник до учител по хемија, биологија и запознавање на природата — — 1
2. Учител за одделенска настава за подрачната паралелка с. Спас — — — — 1

#### IV

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ОД I—VIII ОДДЕЛЕНИЕ „РИСТЕ РИСТЕВСКИ“ — С. Д. МЕЛНИЧАНИ

##### Македонска настава

1. Наставник до учител по математика и физика — — — — — 1
2. Наставник до учител по француски и српски јазик — — — — — 1
3. Наставник до учител по хемија, биологија и природа — — — — — 1
4. Наставник до учител по македонски јазик и музика — — — — — 1
5. Учител за одделенска настава во Централното училиште — — — — — 1
6. Учител за подрачна паралелка во с. Г. Косоврасти — — — — — 1
7. Учител за одделенска настава за подрачната паралелка во с. Д. Косоврасти 1
8. Учител за одделенска настава во подрачната паралелка во село Могорче — 1
9. Наставник до учител по подрачната паралелка во село Могорче за V оддел. 1

#### V

#### ГИМНАЗИЈА „ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ“, ДЕБАР

1. Професор по математика — — — — — 1
2. Професор по физика — — — — — 1
3. Професор по географија — — — — — 1
4. Професор по историја — — — — — 1
5. Професор по руски јазик — — — — — 1
6. Професор по македонски јазик, под „В“ руски јазик — — — — — 1
7. Професор по група на филозовски предмети — — — — — 1
8. Наставник по предвојничка обука и физичко-здравствено воспитување — — 1

#### УСЛОВИ:

За професор, завршен филозовски факултет од соодветна група предмети.  
За наставници, завршено педагошка академија од соодветна група предмети.

За учители, завршено учителска школа со положен стручен испит.

За работното место од глава V под број 8 кандидатот да има завршено виша фискултурна школа и да е резервен офицер или подофицер.

За сите селски училишта обезбеден е бесплатен стан и огрев.

За подрачните паралелки во селата: Могорче, Г. Косоврасти и Брештани припаѓа посебен додаток за работа под тешки услови во износ од 3.000 динари, селата Броштица, Новак и Елевци по 4.000 дин. и за селата Папраник и Цепиште по 2.000 дин.

#### Пријавување на конкурс:

Пријавите на конкурсот со сите потребни документи по член 31 од ЗЈС, како и оценувачките листови за последните две години за лицата што имале заснован работен однос, да се достават до училишните одбори каде конкурираат, најдоцна до 25 јуни 1964 година.

Некомплетираните молби со потребните документи нема да се земаат во обзир. (834)

Во издание на „Службен весник на СРМ“ излезе од печат

### ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

со образци

Во брошурата се отпечатени:

— Експозето на Трајче Грујоски, сојузен секретар за законодавство и организација,

— Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации,

— Уредба за спроведување на изборите за работнички совети и други органи на управувањето во работните организации,

— Упатството за образците за вршење одделни дејства при изборот на работнички совети и други органи на управување во работните организации.

Се известуваат работните организации благовремено да ги достават своите порачки, бидејќи брошурата е отпечатена во ограничен број примероци.

Цена 300 динари.

Порачки прима „Службен весник на СРМ“ — Скопје, поштенски фах 51. Жиро сметка број 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.

#### СОДРЖИНА

|  | Страна |
|--|--------|
| 115. Указ за прогласување на Законот за помилување — — — — —   | 393    |
| Закон за помилување — — — — —  | 393    |
| 116. Указ за прогласување на Законот за основање фонд за награди „11 октомври“   | 394    |
| Закон за основање фонд за награди „11 октомври“ — — — — —  | 394    |
| 117. Указ за прогласување на Законот за дополнување на Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката   | 395    |
| — — — — —  | 395    |
| 118. Одлука за давање согласност на завршената сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година — —   | 395    |
| 119. Одлука за давање согласност на финансиониот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година —   | 396    |
| 120. Одлука за разрешување и избирање членови на советот на Адвокатската комора во Скопје — — — — —  | 397    |
| 121. Одлука за разрешување и избор на членови на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство —   | 397    |
| 122. Одлука за начинот и условите под кои ќе се користат нераспределените средства на Републичкиот инвестиционен фонд — — — — —  | 398    |
| 123. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за степите и износите на придонесот за социјално осигурување на одделни категории лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување — — — — —   | 398    |
| 124. Одлука за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на уживателите на пензии и инвалидници за 1964 година — — — — —   | 399    |
| 125. Одлука за висината на паушалниот придонес за додаток на деца на уживателите на пензии за 1964 година — — — — —  | 399    |
| 126. Одлука за висината на посебен придонес за здравствено осигурување на членовите на потесната фамилија на југословенските државјани што стапиле во работен однос во странство по основот на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Законот за здравствено осигурување | 400    |
| 127. Одлука за делот од придонесите на фондот за инвалидското осигурување кој се признава на комуналните заедници на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот за 1964 година — — — — —                        | 400    |
| 128. Одлука за формирање резерви на Фондот на инвалидското осигурување и резерви на фондот на пензиското осигурување — — — — —   | 400    |
| 129. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување за 1964 година — — — — —   | 401    |
| 130. Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување за 1964 година   | 402    |
| 131. Тарифа за висината на надоместокот на комуналните заводи за решавање на правата од инвалидско и пензиско осигурување и додаток на деца во 1964 година   | 402    |
| 132. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на земјоделците — — — — —  | 403    |
| 133. Тарифа на премијата за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1964 година — — — — —  | 403    |